

Службен весник

на Република Македонија

Број 156

11 декември 2012, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3741. Указ бр. 36 од Претседателот на Република Македонија	2	3745. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром	6
3742. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	2	3746. Правилник за дополнување на Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина.....	6
3743. Правилник за формата, содржината, начинот на издавање на лиценцата за работа на стручните работници за извршување на работи на технички преглед на возила и висината на трошоците за издавање на лиценцата.....	3	3747. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7
3744. Правилник за најнискиот износ за надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп на простор и опрема на јавна здравствена установа	5	3748. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7

	Стр.		Стр.
3749. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	7	3751. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7
3750. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	7	3752. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	8
		Огласен дел	1-56

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3741.

УКАЗ бр.36**Од 10 декември 2012 година**

Врз основа на член 18 став 1 точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006)

СЕ ОТПОВИКУВА**ОД ФУНКЦИЈАТА ОДБРАНБЕНО АТАШЕ ВО БЕРЛИН, СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА****полковник ПОПОВСКИ Здравко МИЛЧО**

лична ВЕС: 31839, ЕМБГ: 2007962450131

Министерот за одбрана ќе го изврши овој Указ.

Овој Указ влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2070/1
10 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3742.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште опфатено со Изводот од План ДУП бр.09-176/2 од 8.3.2010 година, општина Винаца, сопственост на Република Македонија, кое претставува:

- Дел од КП бр. 8075/1 (досегашна положба), односно КП бр. 8075/4 (нова положба) во површина од 3271 м2 КО Винаца, на ул. „Ила“ евидентирано во Имотен лист бр. 10 КО Винаца со право на сопственост на Република Македонија,
- Дел од КП бр. 11445/1 (досегашна положба), односно КП бр. 11445/2 (нова положба) во површина од 208 м2 КО Винаца, на ул. „Плачковички Одред“ евидентирано во Имотен лист бр. 2 КО Винаца со право на сопственост на Република Македонија,
- Дел од КП бр. 8308/1 (досегашна положба), односно КП бр. 8308/2 (нова положба) во површина од 4 м2 КО Винаца, на ул. „Кирил и Методиј“ евидентирано во Имотен лист бр. 2 КО Винаца со право на сопственост на Република Македонија, со намена домување во станбени згради.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8753/1
6 декември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**3743.**

Врз основа на член 66 став (6) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање на лиценцата за работа на стручните работници за извршување на работи на технички преглед на возила и висината на трошоците за издавање на лиценцата.

Член 2

Лиценцата за работа е во форма на правоаголник со димензии А-4 формат, изработена на тврда картонска хартија во бела боја.

Во позадината на лиценцата за работа отпечатено е знамето на Република Македонија.

Член 3

Во горниот дел на лиценцата за работа е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, а под него амблемот на Полицијата, под кој е отпечатен називот: „ЛИЦЕНЦА НА СТРУЧЕН РАБОТНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА“.

Под називите од ставот 1 на овој член, определени се места за впишување на податоци за: број на лиценца, име и презиме на стручен работник, датум и место на раѓање и категории на моторни возила за кои стручниот работник е овластен за извршување на работи на технички преглед.

Во долниот лев агол на лиценцата за работа определено е место за впишување на местото и датумот на издавање на лиценцата за работа, во долниот десен агол место за потпис на министерот за внатрешни работи, а помеѓу нив има место за печат.

Лиценцата за работа е дадена во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Стручните работници за извршување на работи на технички преглед на возила до Министерството за внатрешни работи поднесуваат барање за издавање на лиценца за работа.

Кон барањето за издавање на лиценца за работа од ставот 1 на овој член, се приложува следната документација:

- уверение за положен стручен испит за оспособеност на работник за извршување на работи на технички преглед на возила и

- доказ за уплатени средства за издавање на лиценца за работа.

Член 5

Висината на трошоците за издавање, замена и обновување на лиценцата за работа се утврдува во зависност од реалните административни трошоци кои се состојат од материјални трошоци за набавка на хартија, обрасци и друг канцелариски материјал и печатење и изнесува 50,00 денари.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-72228/1
6 декември 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

Прилог

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ



ЛИЦЕНЦА

НА СТРУЧЕН РАБОТНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА

(БРОЈ НА ЛИЦЕНЦА)

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА СТРУЧЕН РАБОТНИК)

(ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ)

(КАТЕГОРИИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА КОИ СТРУЧНИОТ РАБОТНИК Е ОВЛАСТЕН ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД)

Место и датум на издавање

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

МП

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**3744.**

Врз основа на член 231 ставови (8) и (13) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12 и 145/12), министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС ЗА НАДОМЕСТОК ЗА
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈ-
НОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНО-
ВИ И ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ЗАКУПНИНА
ЗА ЗАКУП НА ПРОСТОР И ОПРЕМА НА ЈАВНА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува најнискиот износ за надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи, во зависност од географското подрачје во кое ќе се врши здравствената дејност и најнискиот износ на закупнина за закуп на простор и опрема на јавна здравствена установа, во зависност од големината на просторот, локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот, староста на објектот и опременоста на просторот.

Член 2

Според географското подрачје во кое се врши здравствената дејност, најнискиот износ за месечен надоместок за лиценца се определува:

- за здравствени установи со бруто месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 40.000 денари, 200 денари,
- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 60.000 денари, 400 денари,
- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 90.000 денари, 500 денари,
- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 120.000 денари, 600 денари, и
- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија над 120.000 денари, 800 денари.

Член 3

Според големината на просторот на јавната здравствена установа кој се користи од страна на закупецот - приватна здравствена установа, најнискиот износ на месечен надоместок за закупнина се определува за еден метар квадратен корисна површина која се издава под закуп и во која се врши дејноста, и тоа:

- за простор до 200 м², најнискиот износ на надоместокот за закупнина е 150,00 денари за 1 м²;
- за простор над 200 м², најнискиот износ на надоместокот за закупнина се утврдува во висина на пазарната вредност за месечен надоместок за користење на простор, утврдена согласно позитивните прописи.

Член 4

Според локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот на јавната здравствена установа, најнискиот износ на месечен надоместок за закупнина се определува, и тоа:

- во градските населби - 100% од висината на надоместокот за закупнина утврден во член 3 од овој правилник;
- во селските населби - 50% од висината на надоместокот за закупнина утврден во член 3 од овој правилник.

Член 5

Според староста на објектот, најнискиот износ на месечен надоместок за закупнина се определува:

- во објекти до 20 години старост - 100% од висината на надоместокот за закупнина утврден во член 4 од овој правилник,
- во објекти до 40 години старост - 80% од висината на надоместокот за закупнина утврден во член 4 од овој правилник, и
- во објекти над 40 години старост - 60% од висината на надоместокот за закупнина утврден во член 4 од овој правилник.

Член 6

Според опременоста на просторот кој се издава под закуп најнискиот износ на месечен надоместок за закупнина се определува во зависност од видот на опремата, потеклото на опремата, годините на нејзина употреба, амортизацијата, како и перформансите (можностите) што таа ги нуди, и не може да биде повисока од:

- за опремата која не е целосно амортизирана - вредноста на опремата впишана во книгите на основните средства со последната пресметана стапка на амортизација и ревалоризација и
- за опремата која е целосно амортизирана, а има преостаната употребна вредност - пресметаната просечна амортизирана вредност за целиот амортизационен период на опремата намалена за 70% или остаток од 30% од вредноста на опремата.

Во износот на закупнината од став 1 на овој член не е вклучен надоместокот за одржување на опремата кој е на товар на закупецот.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за најнискиот износ за надоместок за концесија за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/12).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-9634/1

5 декември 2012 година
СкопјеМинистер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3745.

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБ- НИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АЕРОДРОМ

Член 1

Во Правилникот за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/09), во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Одредбите од ставот 1 од овој член се применуваат и за аеродроми на водена површина во обем и содржина соодветна на физичките карактеристики на аеродромот и доколку со овој правилник не е поинаку определено.“

Член 2

Во членот 4 во ставот 1, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и за аеродром на водена површина“.

“

Член 3

По членот 5, се додаваат два нови члена 5-а, и 5-б кои гласат:

„Член 5-а

1) Минималната должина на пловниот канал за слекување и полетување на хидроавиони треба да изнесува 1500 метри, минималната широчина 150 метри, додека минималната длабочина и најголемата дозволена висина на бранови за пловниот канал за слетување и полетување на хидроавиони, се одредени со техничките карактеристики на хидроавионот за кој аеродромот на вода е проектиран.

2) Минималната широчина на основната патека за пловниот канал од став 1 на овој член треба да изнесува 300метри додека должината треба да е за 150 метри поголема од должината на пловниот канал сметано од двата негови краја.“

3) Минималната широчина на каналот кој ги поврзува пловниот канал за слетување и полетување со пристаништето треба да изнесува 45 метри, а широчината на неговата основна патека треба да изнесува 75 метри.“

Член 5-б

1) На аеродромот на водена површина треба да се обезбеди површина за пристанување и закотвување наменета за прифат и отпрама на хидроавиони, патници, багаж и стока како и за паркирање и одржување на хидроавиони.

2) Површината од став 1 на овој член треба да биде доволна за безбедно пристанување и закотвување на потребниот број на хидроавиони, за да се обезбеди сигурно растојание од најмалку 7,5 метри помеѓу хидроавионите и помеѓу хидроавионите и сите други објекти.

3) Минималната длабочина на површината од став 1 на овој член е одредена со техничките карактеристики на хидроавионот за кој аеродромот на вода е проектиран.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-23807/1
3 декември 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

3746.

Врз основа на член 76 став 3 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС- ЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ГРАДБА И ОБЕЛЕ- ЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИИ И УРЕ- ДИ ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ, ОБЈЕКТИ И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО, И ОБЈЕ- КТИ НАДВОР ОД ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ КОИШТО МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА БЕЗБЕДНО- СТА НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ И УСЛО- ВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА ЗЕМ- ЈИШТЕТО ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ И ЗЕМ- ЈИШТЕТО ВО НЕГОВА НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА

Член 1

Во Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/07), во членот 2 се додава нов став 2 кој гласи:

„Поставувањето и градбата на објекти во зона на аеродром на водена површина се врши согласно стандардите и препорачаните практики содржани во документот од став 1 на овој член а кои се однесуваат на аеродроми за визуелно летање со коден број 4.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-23808/1
3 декември 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3747.

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 35/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во состав од: Александар Петрески, Милаим Ајдини, Елизабета Видовиќ и Сејдија Фазлиоски, членови на Комисијата, на седницата одржана на 4.12.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на акции издадени од Акционерското друштво Единство Тетово дадена од ПОФИКС ДОО Тетово.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова решение да го објави на начин како што е објавена понудата за откуп.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр.07-210 Комисија за хартии од вредност
4 декември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3748.

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 точка f) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.11.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Трајно се одзема дозволата за работа на Охридска банка АД Охрид-Оддел за работа со хартии од вредност издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-1190/3 од 12.11.2003 година и Решението број 08-786/3 од 23.4.2007 за вршење на услуги со хартии од вредност.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради донесена Одлука на Управниот Одбор на Охридска банка АД Охрид со број УО 0204-4854/8-1 од 3.10.2012 година и Одлука на Надзорниот Одбор на банката со број НО 0202-4855/10 од 9.10.2012 година со која Одделот за работа со хартии од вредност ќе престане да врши услуги поврзани со хартии од вредност.

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-212 Комисија за хартии од вредност
8 ноември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3749.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 27.11.2012 година врз основа на член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), постапувајќи по барањето на брокерската кука Инвестброкер АД Скопје број 08-УП1 216 од 15.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дополнува точка 1 од изреката на Решението за издавање дозвола за работење на брокерската кука Инвестброкер АД Скопје бр. УП1-08-46 од 5.3.2012 година со нова алинеја која гласи:

- инвестиционо советување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-216 Комисија за хартии од вредност
27 ноември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3750.

Врз основа на член 184 став 1 точка s), член 194, член 180 – а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011) и врз основа на член 40 став 3 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на РМ“ бр. 4/2008, 57/2010, 35/2011 и 44/2012), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.11.2012 година го донесе, следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје поради непочитување на член 40 став 3 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниви дела и финансирање на тероризам како и непостапување во согласност со член 180 – а од Законот за хартии од вредност односно поради непоседување на ажурирана програма за спречување на перење пари и други приноси од казниви дела и финансирање на тероризам за 2011 година и 2012 година.

2. Се задолжува брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека е постапено по решението на Комисијата.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-226 Комисија за хартии од вредност
8 ноември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3751.

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), постапувајќи по Барањето на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје 08-УП1-218 од 24.10.2012 година на седницата одржана на ден 27.11.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Зоран Мајнов, дипломиран правник, за директор на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Зоран Мајнов за директор на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје, се дава за период од (4) четири години согласно Одлуката на Собрание на акционери бр. 03-481/7 од 19.9.2012 година и Одлуката на Одборот на директори на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје бр. 03-500/5 од 3.10.2012 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на брокерската кука Мој Брокер АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-218 Комисија за хартии од вредност
27 ноември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3752.

Врз основа на член 184 став 1 точка s), член 205 став 2 точка f, член 208 и член 198 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.11.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје поради непочитување на член 121 од Законот за хартии од вредност и член 4 од Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози, односно поради внесување на налозите број 29605, 30651, 30145 и 31250 во системот за тргување без тие претходно да бидат запишани во книгата на налози што ја води брокерската кука.

2. За утврдената неправилност од точка 1 од изреката на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје и на директорот на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје Јосиф Костандиновски им се изрекува јавна опомена.

3. Се задолжува брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 односно да изврши усогласување на времето на прием на електронските налози со времето на внесување на налозите во берзанскиот електронски систем за тргување и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека е постапено по решението на Комисијата.

4. Се задолжува брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје согласно Тарифникот на Комисијата за хартии од вредност на РМ на сметка на Комисијата за хартии од вредност на РМ да уплати надомест во висина од 1.000 денари поради констатираните неправилности во работењето на брокерската кука.

5. Диспозитивот на ова Решение по неговата конечност ќе биде јавно објавено во еден дневен весник кој излегува на територијата на Република Македонија.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-226 Комисија за хартии од вредност
8 ноември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012156